



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Среда, 22 јули 1959  
Скопје

Број 24

Год. XV

Претплатата за 1959 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

108.

На основа член 3 од Законот за национализација на големите сточни поседи („Службен весник на НРМ“, бр. 11/48) во врска со член 11 од Законот за национализација на приватните стопански претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 98/46 година) и член 11 ст. 3 од Уредбата за постапката за процена вредноста и утврдување накнадата за национализираниот имот („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 98/47 година), Извршниот совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИЈА НА БИВШИТЕ СОПСТВЕНИЦИ НА НАЦИОНАЛИЗИРАНИОТ СТОЧЕН ПОСЕД

1. На бившите сопственици на национализираниот сточен posed, кои поради национализацијата на нивниот сточен posed останале без средства за издржување, а се неспособни за работа, може да им се определи износ до 8.000 динари месечно како аконтација на име надоместок за национализираниот сточен posed. Аконтација може да се одобри само ако национализираниот сточен posed бил активен на денот на национализацијата, и ако бившите сопственици ја докажат својата сопственост на истиот.

По исклучок во одделни оправдани случаи (тешка болест, тешки материјални прилики на бившиот сопственик) може да се одобри аконтација до 10.000, но по оценка на Државниот секретаријат за работи на финансиите.

Решение за одобрување аконтација донесува Државниот секретаријат за работи на финансиите на НРМ по претходно прибавен образложен предлог на народниот одбор на општината на чие подрачје има живеалиште бившиот сопственик.

2. Пред донесувањето на решението Државниот секретаријат за работи на финансиите ќе нареди да се изврши проценка, до колку не е извршена, според начелата на Уредбата за постапката за процена вредноста и утврдување надокнадата за национализираниот имот. Проценката ќе ја изврши комисија формирана од Државниот секретаријат за работи на финансиите во која како член влегува претставник на народниот одбор на општината на чие подрачје е извршена национализацијата на имотот но оваа проценка ќе послужи само во постапката за одобрување на исплатата врз основа на оваа одлука.

3. Исплатата на износите одобрени врз основа на оваа одлука ќе ја врши Државниот секретаријат за работи на финансиите од средствата што за таа

цел ќе му се стават на располагање од Републичкиот буџет.

4. При исплатата на надоместокот за национализираниот сточен posed ќе се одбијат од утврдениот надоместок износите исплатени во смисла на одредбите на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 09-819/1  
6 јуни 1959 година  
Скопје

Извршен совет

Секретар,  
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,  
Љупчо Арсов, с. р.

109.

На основа член 42 став 2 од Законот за шумите, Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет донесува

#### ПРАВИЛНИК ЗА ГОЛА СЕЧА ВО НИСКОСТЕБЛЕНИ ШУМИ

##### Член 1

Гола сеча во нискостеблени шуми се врши според одредбите на овој правилник.

##### Член 2

Под гола сеча во нискостеблени шуми во смисла на овој правилник се смета сечење на сите стебла на една површина со цел шумата на таа површина да се обнови по природен или вештачки пат.

##### Член 3

Гола сеча во нискостеблени шуми се врши ако — шумата не е наменета за конверзија; — не постои опасност од деградација, смивање и одронување на шумски земјишта; и — не постои опасност по опстанокот на шумите.

##### Член 4

Голата сеча во нискостеблените шуми од претходниот член се врши само ако е предвидена со шумско уредувачки елаборат или годишен план за сеча.

##### Член 5

Кон извршување на голата сеча во нискостеблените шуми може да се пристапи откако ќе се изврши обележување на површината за сеча.

##### Член 6

Обележувањето на површината за сеча се врши со:

1. утврдување на површината за сеча;
2. одбележување на граничната линија на утврдената површина.

Одбележување на граничната линија на утврдената површина се врши со видливи знаци на рабните стебла со засечување, заделкување, боење на камен или на стари здрави пенушки, со копање ендеци, со поставување на столбови, хумки и слично.

#### Член 7

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 06-2046/1  
20 јуни 1959 година  
Скопје

Секретар  
за земјоделство и шумарство на  
Извршниот совет,  
Методи Митевски, с. р.

## Огласен Дел

### КОНКУРСИ

#### ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

#### КОНКУРС

За наставници и асистенти и тоа:

Врз основа на член 175 од Законот за Универзитетот во Скопје за еден доцент за предметот Градинарство.

За по еден доцент за следните предмети:

Организација на шумското стопанство  
Микробиологија

Општо сточарство со исхрана на домашните животни и

Специјално сточарство.

За по еден стален асистент за следните предмети:

Земјоделска фитопатологија

Економика на шумскостопанските организациони единици

Економика на шумското стопанство

Шумска ентомологија

Специјално земјоделство и

Специјално сточарство.

За по еден стален или хонорарен асистент за следните предмети:

Анатомија и физиологија на домашните животни

Општо сточарство

Зоохигиена со ветерина

Исхрана на домашните животни

Специјално сточарство и

Земјоделска педологија.

Пријавите да се поднесат до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје.

Кон пријавата кандидатот треба да приложи диплома и документи по член 31 од Законот за јавните службеници. Кандидатите државни службеници поднесуваат извод од службеничкиот лист. Покрај пријавата треба да се достави: кратка биографија со податоци за досегашната работа и службена работа на кандидатот, потврда од установата каде што е на служба да нема материјални обврски спрема неја, список на научните и стручните трудови (до колку кандидатот ги има) и по еден примерок од самите трудови.

Кандидатите што се пријавуваат за наставници треба да имаат докторат или примен хабилитационен труд. (1472)

#### ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ

распишува

#### КОНКУРС

за пополнување следните места на Стоматолошкиот оддел при Медицинскиот факултет

I. За предметот ПРОТЕТИКА, еден редовен, вонреден професор или доцент

II. За предметот ПРОТЕТИКА, двајца асистенти

III. За четворица забни техничари

Кандидатот под I заедно со пријавата треба да поднесе диплома за докторат на науки или хабилитационен труд со завршен соодветен факултет, кратка биографија, список на научните трудови со по еден примерок од нив и сите други документи предвидени по чл. 31 од Законот за јавните службеници или ако е во работен однос препис од службеничкиот лист.

Кандидатите под II заедно со пријавата треба да поднесат диплома за завршен соодветен факултет, кратка биографија, евентуално список на научни трудови, во колку ги има, како и сите документи предвидени по чл. 31 од Законот за јавните службеници или ако е во работен однос препис од службеничкиот лист.

Кандидатите под III заедно со пријавата треба да поднесат свидетелство за завршена заботехничка школа, да е положил стручен испит, да има четири години практика и сите документи предвидени по чл. 31 од Законот за јавните службеници или ако е во работен однос препис од службеничкиот лист.

Овој конкурс трае два месеца по објавувањето. Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Медицинскиот факултет во Скопје. (1473)

Врз основа на член 37 од Законот за јавните службеници, Конкурсната комисија на Заводот за физичка култура на НР Македонија, распишува

#### КОНКУРС

за прием службеник на работното место РЕФЕРЕНТ во Отсекот за спорт, масовна физкултура и рекреација

**УСЛОВИ:** висока или виша стручна спрема и најмалку 3 години активна работа во некоја спортска организација.

Плата по Законот за јавните службеници. Настап на работа од 1 септември 1959 година.

Пријавите да се достават до Конкурсната комисија на Заводот — Градски стадион — Скопје, во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Овој конкурс трае до пополнувањето на местото. (1474)

### КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА КОМУНАЛНАТА БАНКА ЗА СКОПСКА ОКОЛИЈА

распишува

#### К О Н К У Р С

за прием службеник на работното место  
ПОМ. ДИРЕКТОР на секторот платни  
промет

#### Услови:

Економски факултет со најмалку 5 години практика во банка со познавање на службата платни промет и книговодство, или економски техникум со најмалку 10 години практика во банка со познавање на службата платни промет и книговодство.

Основна плата според Законот за јавните службеници, а полагајна според Одлуката за полагајните плати на службеници на Комуналната банка на Скопска околија.

Кандидатите, покрај молбите, треба да приложат: биографија, документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници и документи за работен стаж.

Рок за доставување на молбите е 15 дена по објавувањето на конкурсот во „Службен весник на НРМ“. (1476)

### СЕЛЕКЦИОНАТА СТОЧАРСКА СТАНИЦА — БИТОЛА

распишува

#### К О Н К У Р С

за пополнување работното место ЗЕМЈОДЕЛСКИ  
ТЕХНИЧАР

Услови: средно образование и по можност повеќегодишна практика во струката.

Плата и полагајна плата по Законот за јавните службеници. Настап на работа веднаш или по спогодба.

Рок за поднесување на молбите е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. (1444)

### КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ДОМОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ ВО КРИВА ПАЛАНКА

распишува

#### К О Н К У Р С

за прием на работа еден ЛЕКАР во амбулантата  
на Домот

Услови: лекар од општа практика со завршен стаж од една година и регулирана воена обврска.

Плата по ЗЈС, а полагајни и посебен додаток по Правилникот за плати на домот.

Молбите, со документите по член 31 од ЗЈС, се примаат во рок од 15 дена од објавувањето на конкурсот. (1475)

### КОМИСИЈАТА ЗА КОНКУРСИ НА СТАНИЦАТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО — ТЕТОВО

распишува

#### К О Н К У Р С

1. Директор на Станицата
2. Раководители на советодавни служби по
  - овоштарство
  - ратарство
  - сточарство
  - заштита на растенијата и
  - економика во земјоделството
3. Одговорни по отсеци на соодветните советодавни служби
4. Секретар на Станицата.

Услови: под 1 инж. агроном со 5 години практика на раководен положај, под 2 инж. агроном или земјоделски техничар со 3 години практика, под 3 инж. агроном или земјоделски техничар и економисти, под 4 службеник со више или средно образование.

Плата спрема Правилникот за плати на Станицата. Настап на работа веднаш. Рок за пријавување на конкурсот е до пополнувањето на работните места. (1477)

### РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Охрид бр. 02-2409/1 од 10-III-1959 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 86/87, реден број 1, установата под назив: Установа за комунални услуги, со седиште во Охрид. Предмет на работењето на установата е: одржување хигиената на подрачјето на град Охрид; одржување и изградба на улици и канализација на подрачјето на градот; одржување и изградба на пазариштето, укажување пазаришни услуги на производителите и потрошувачите; одржување и изградба на кланицата и укажување кланички услуги.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на општината Охрид бр. 01-2369/1 од 28-II-1959 година.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Советот за комунални работи на Народниот одбор на општината Охрид.

Установата ќе ја потпишува управителот Горе Бабаче.

Бр. 02-2409/1-1959 од Народниот одбор на општината Охрид. (1262)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Охрид бр. 02-1350/1 од 9-II-1959 го-

дина е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 84/85, реден бр. 1, установата под назив: Здравствено-социјална установа — Оповравилите за воените инвалиди на Охридското Езеро „Сутјеска“, со седиште во Охрид. Предмет на работењето на установата е: лекување, опоравок и грижа за здравјето на инвалидите и децата на паднатите борци, лекување, опоравок и одмор на лични и фамилијарни инвалиди и деца на паднати борци.

Установата е основана со решението на Сојузот на воените инвалиди од војната на Југославија — Скопје бр 35/233/58 од 27-I-1959 година.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Републичкиот одбор на Сојузот на воените инвалиди од војната на Југославија — Скопје.

Установата ќе ја потпишува и застапува управителот Мире Најденоски.

Бр. 02-1350/1-1959 од Народниот одбор на општината Охрид. (1263)

Врз основа на решението на Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-3864/1 од 19-V-1959 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 10, рег. бр. 10 установата под назив: Околински народен театар, со седиште во Титов Велес. Предмет на работењето на установата е: прикажување драмски дела од домашни и странски писатели, работи на подигањето културното ниво на работниот народ, оформувајќи ја социјалистичката свест за создавање правилен критериум и однос кон оваа уметност.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на Титоввелешка околија — Титов Велес бр. 21941/56 година.

Установата ќе ја потпишува и застапува управителот Борис Димев Бегинев.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Советот за култура на Народниот одбор на Титоввелешка околија во Титов Велес.

Бр. 03-3864/1-1959 од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Т. Велес. (1323)

## РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 92, на страна 393 е запишана под назив: Земјоделска задруга „Дрита“, со седиште во с. Оризаре — Кумановско. Предмет на работењето на задругата е:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;

3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. производство и продажба на тутун; и

10. садење плантажни лозја и овршје.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Липково бр. 02-4476 од 1-X-1958 година.

Членови на управниот одбор на задругата се: Хамзи Иссуфи, Сејди Халиги, Веби Фаики, Алија Хасипи, Нуредин Дестани, Јунуз Мемети и Садик Нухија. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат Сејди Алит Јахија, управник на задругата, и Цавит Ибрахим Насуфи, службеник во задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 858/58. (1)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 219 на страна 707 е запишана задругата под назив: Занаемчиска фотографска задруга „Фотозадругар“, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на задругата е: фотографски услуги, изработка на разгледници, честитки и друго.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 16231 од 12-XI-1958 година.

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Бранко Милевски, в. д. раководител, и Живко Спасовски, заменик раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 853/58. (2)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 107 на страна 417 е запишан под фирма: Општ деловен сојуз, со седиште во Неготино. Предмет на работењето на сојузот е:

1. укажување разни услуги на земјоделските задруги и стопанските организации за вршење на нивните селскостопански и други дејности;

2. преработка или доработка на селскостопански и други производи што ги произведуваат задругите и стопанските организации или ги откупуваат задругите;

3. откуп и продажба на селскостопански или други производи преземени односно купени, како и преработени или недоработени селскостопански или други производи;

4. снабдување на земјоделските задруги и стопанските организации со репродуктивен материјал потребен за селскостопанското производство, или за другите дејности на земјоделските задруги и стопанства, набавка на сите земјоделски машини и орудија, како и вештачки ѓубриња и семенски материјал;

5. во врска со откупот и пласманот на производите да се поврзува со разни увозни и извозни претпријатија и други установи, преку кои навреме

да го обезбедува пласманот на откупените производи;

6. непосредно да учествува во организацијата на откупот во задругите и да им укажува сестрана организациона и стручна помош со цел правилно спроведување на откупот и пласманот на земјоделските производи;

7. за извршување на целокупната трговска дејност да организира свои подредени погони и останати организациони единици што ќе бидат во состав на сојузот;

8. да се грижи за оспособување на кадри во задругите и стопанските организации за која цел да организира разни курсеви и семинари;

9. да организира разни конференции, советувања и друго со претставителите на стопанските организации во врска со унапредувањето и понатамошниот развој на производството и неговиот пласман.

10. навреме да укажува на неправилностите и недостатоците во работата на откупот, како би се тие навреме отклониле, да се грижи, дава сугестии и напатствија во однос на преземање мерки во тој правец;

11. за спроведување на своите задачи соработува со Основниот задружен сојуз на околицата, народната власт, стопанските организации, научните и другите установи.

Работите од точките 2 и 3 Деловниот сојуз може да ги врши и со други селскостопански организации според договор.

Стопанската дејност Деловниот сојуз ја врши преку погоните со самостојна пресметка или непосредно преку својата управа.

Општите прописи за трговската дејност важат и за вршењето на трговската дејност од страна на Деловниот сојуз и неговите погони со самостојна пресметка.

Сојузот е основан согласно со одобрението на Народниот одбор на Титоввелешка околица бр. 01-7983 од 15-XI-1958 година.

Членови на управниот одбор на сојузот се: Душан Георгиев, Васил Стојанов, Блажо Петров, Герасим, Бојаџиев, Трајко Панов, Марко Бинов, Стојан Мицков, Ило Јанчев, Јован Пендев, Перо Камчев, Душан Јанушев и Јован Стојанов. Претседател на управниот одбор е Душан Георгиев, а потпретседател Илија Јанчев, додека останатите се членови на управниот одбор. Деловниот сојуз ќе го потпишуваат Димче А. Димов, директор инж. Битанов Н. Ристо, технички раководител и Петар Р. Симонов, шеф на сметководството.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 851/58. (8)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 4-XII-1958 година под рег. бр. 12 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Оризарско Поле“, со седиште во село Долно Оризари — Битолско. Предмет на работењето на задругата е: земјоделско производство, вршење услуги со земјоделски машини и орудија, откуп и продажба на земјоделски производи на својата територија, снабдување на земјоделските производители со репро-

дукционен материјал (семиња вештачко губре и др.) снабдување на своите членови со основни прехранбени артикли и куќни потреби.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Битола бр. 04-13119 од 20-XI-1958 година.

Задругата ќе ја потпишуваат Нацо Димев Стојчевски и Вангел Костов Велевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 402/58. (11)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-XII-1958 година под рег. бр. 14 е запишано под фирма: Земјоделско стопанство во изградба „Нов живот“, со седиште во с. Креница — Битолско. Предмет на работењето на стопанството е: селскостопанска дејност.

Стопанството е основано со решението на Народниот одбор на општината Бистрица бр. 03-3770/1 од 8-XII-1958 година.

Стопанството ќе го потпишува инж. агрономот Благоја Цветковиќ, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 413/58. (12)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-XII-1958 година под рег. бр. 13 е запишано под фирма: Мешано трговско претпријатие на големо и мало „Црни врв“, со седиште во с. Кукуречани — Битолско. Предмет на работењето на претпријатието е: промет со мешани индустриски, колонијални, градежни, железарски и текстилни стоки, алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Претпријатието е основано со решението на Народниот одбор на општината Кукуречани бр. 05-4611/1 од 28-XI-1958 година.

Претпријатието ќе го потпишува Крсте Василевски, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 405/58. (13)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24-XI-1958 година под рег. бр. 6 е запишано под фирма: Претпријатие за снабдување со овошје и зеленчук и промет со алкохолни пијалоци на големо „Снабдител“, со седиште во Кичево. Предмет на работењето на претпријатието е: снабдување со овошје и зеленчук, продажба на преработени селскостопански производи и промет со алкохолни пијалоци на големо.

Претпријатието е основано со решението на Народниот одбор на општината Кичево бр. 02-7854/1 од 24-X-1958 година.

Претпријатието ќе го потпишува Трпевски Паце, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 394/58. (14)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-XII-1958 година под рег. бр. 204 е запишана под фирма: Претпријатие за автотранспорт и шпеди-

ција — Битола, Испостава во Охрид. Предмет на работењето на испоставата е: превоз на стоки и патници.

Испоставата е основана од Претпријатието за автотранспорт и шпедиција — Битола, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Охрид бр. 04-6612/1 од 10-X-1958 година.

Испоставата ќе ја потпишува Сотир Наумовски, директор на Претпријатието што ја основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 204/55. (15)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-XII-1958 година под рег. бр. 10 е запишана под фирма: Фабрика за чевли „Пролетер“ — Белград — Продавница во Охрид. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на чевли на мало изработени од Фабриката „Пролетер“, а за дополнување на асортиманот и чевли на други производители како и продажба на чорапи, врвци, ималини, лажници и калапи за чевли.

Продавницата е основана од Фабриката за чевли „Пролетер“ — Белград, а согласно со одобрението на НО на општината Охрид бр. 04-1903/1 од 27-II-1958 година.

Раководител на продавницата е Битраков Славко, кој ќе ја потпишува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 411/58. (13)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 4-XII-1958 година под рег. бр. 13 е запишана под фирма: Фабрика за чевли „Прва петолетка“ — Суботица — Продавница во Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало чевли изработени од Фабриката „Прва петолетка“, а за дополнување на асортиманот и чевли од други производители.

Продавницата е основана од Фабриката за чевли „Прва петолетка“ — Суботица, а согласно со одобрението на НО на општината Прилеп бр. 16760 од 28-XI-1957 година.

Раководител на продавницата е Марија Зојчевска, која ќе ја потпишува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 54/58. (17)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните е запишано под фирма: Мешовито задружно трговско претпријатие „6 ноември“, со седиште во с. Богданци — Гевгелија. Предмет на работењето на претпријатието е: продажба на прехранбени, индустриски и земјоделски производи на мало, алкохолни и безалкохолни пијалоци, месо и риба.

Претпријатието е основано со решението на Народниот одбор на општината Богданци бр. 3106/1 од 25-X-1958 година.

Претпријатието ќе го потпишува Васил Г. Пејков, в. д. директор, и Санде Г. Цишев, шеф на книговодството.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 852/58. (35)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 351 на страна 1143 е запишано под фирма: Мешовито задружно трговско претпријатие „Вардар“, с. Стојаково — Гевгелија. Предмет на работењето на претпријатието е: снабдување на населението со сите артикли од широка потрошувачка, прехранбени, индустриски и земјоделски производи на мало, алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Претпријатието е основано со решението на Народниот одбор на општината Богданци бр. 2867/1 од 25-X-1958 година.

Претпријатието ќе го потпишуват Капсаров Р. Тодор, в. д. директор, Капсарев Т. Благој, член на управниот одбор, и Пеев К. Ѓорѓи, член на управниот одбор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 879/58. (36)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 154 на страна 405 е запишана под фирма: Кондурациска производителна задруга „Мишка“ — Тетово — Продавница во Гостивар. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на јажарска стока, каделни и јутени производи и чевли.

Продавницата е основана од Кондурациската задруга „Мишка“ — Тетово, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 04-3291/1 од 4-XII-1958 година.

Раководител на продавницата е Дерала Тасим. Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 880/58. (39)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 219 на страна 707 е запишано под фирма: Занаетчиски сервис за шивачки услуги, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е: шивачки занаетчиски услуги, крпење на чорапи, перење и чистење на горна и долна облека.

Сервисот е основан со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 16490 од 14-XI-1958 година.

Сервисот ќе го потпишува Драган Димитриевски, директор, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 829/58. (43)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 522 на страна 1515 е запишана под фирма: „Аутомобилија“ Трговско претпријатие со техничка стока на големо, Загреб — Продавница бр. 9, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 41 — Скопје. Предмет на

работењето на продавницата е: продажба на моторни возила, резервни делови и прибор на мало.

Продавницата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 12440 од 3-IX-1958 година.

Продавницата ќе ја потпишува раководителот Милошевски Драган.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 740/58. (53)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 111 на страна 295 е запишана под фирма: Трговско претпријатие на мало за промет со колонијални стоки „Раштани“ — Кавадарци — Продавница бр. 8 во Кавадарци. Предмет на работењето на продавницата е: трговија на мало со парфимериска, козметичка, галантериска и базарска стока и играчки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Раштани“ — Кавадарци, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 03-7410 од 19-XI-1958 година.

За раководител на продавницата е назначена Менча Николова. Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 937/58. (71)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 352 на страна 1149 е запишано под фирма: Лозарско претпријатие за обработка на лоза „Афуз-али“, со седиште во с. Богданци — Титоввешка околија. Предмет на работењето на претпријатието е обработка на лозја.

Претпријатието е основано со решението на Народниот одбор на општината Богданци бр. 3532 од 27-X-1958 година.

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот Мито Захов и шефот на книговодството Шарланциев Михаил, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 948/58. (78)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 153 на страна 395 е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Антропромет“ — Кавадарци — Продавница бр. 1 во Кавадарци. Предмет на работењето на продавницата е: трговија на мало со куса и плетена стока и конфекција.

Продавницата е основана од Претпријатието „Антропромет“ — Кавадарци, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 03-9170 од 21-XI-1958 година.

За раководител на продавницата е назначен Живко Мукаетов. Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 902/58. (88)

## ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 42 на страна 163 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Клевочце се потврдени правилата на Земјоделската задруга „Црвено знаме“, село Бељаковце — Кумановско, така што дејноста на задругата во иднина е:

1) земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2) организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;

3) вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и други разни услуги што се во врска со земјоделското производство;

4) договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5) снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6) преработка и доработка на земјоделски производи;

7) организирање на штедење и кредитирање;

8) стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9) откуп, преработка и продажба на земјоделски и сточарски производи; и

10) услуги со земјоделски машини.

Исто така досегашниот управен одбор на задругата е разрешен од должност. За нов управен одбор се избрани следните лица: Бранко Илиевски, Мирко Илиевски, Санде Јаневски, Јордан Стојановски Борис Аскелиевски, Драге Ристовски, членови, а за претседател е избран Владо Јосимовски.

Досегашните потписници на задругата, и тоа: Владо Јосимовски и Ване Ристевски се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нов потписник на задругата е избран Костадин Стојановски, управник на задругата, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, колективно со стариот потписник Трајан Големиневски, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1045/58. (165)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 12 на страна 23 е запишано следното: Согласно со потврдените правила од Одделението за стопанство и комунални работи на Народниот одбор на општината Чашка од 19-XI-1958 година, дејноста на Земјоделската задруга „Крсте Димов“, село Извор — Титоввешко, во иднина е:

1) земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2) организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;

3) вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и други разни услуги што се во врска со земјоделското производство;

4) договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5) снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6) преработка и доработка на земјоделски производи;

7) организирање на штедење и кредитирање;

8) стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9) трговија со индустриски стоки и фураж;

10) тутунопроизводство; и

11) сточарство.

Исто така и стариот управен одбор на задругата е разрешен од должност. За нов управен одбор на собранието од 16-X-1958 година се избрани следните лица: Стоиле Лазаров, Ганчо Ончев, Костадин Петров, Димче Атанасов, Бошко Зафиров, Димче Богоев и Коцевски Велјан.

Досегашните потписници на задругата и тоа: Костадинов Влајко, претседател, Лазаревски Трајче член, и Анастасовски Темелко, управник, се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на задругата на истото собрание се избрани следните лица: Зафировски Бошко и Коцевски Велјан.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 954/58. (167)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 570 на страна 203 е запишано следното: Покрај досегашниот потписник на Трговското претпријатие за промет на големо и мало со железарски, метални, технички и електротехнички материјали „Скопски метал“ — Скопје Синадиновски Јосиф Станимир, директор, претпријатието ќе го потпишуваат и Христовски Атанас Славко, шеф на сметководството, Кртолица Марко Милорад, секретар правник, и Инчевски Богдана Душко, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 570/58. (174)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-VI-1958 година под рег. бр. 4 на страна 85 е запишано следното: Полевски Јордан, досегашен потписник на Деловниот задружен сојуз во Берово, е разрешен од должност, а на негово место за потписници се назначени Беловски К. Јован и Биљарски Димитар, обајцата од Берово.

Промената е извршена со решението на Управниот одбор на Сојузот бр. 4 од 3-IV-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 139/58. (183)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 24-VII-1958 год. под рег. бр. 3 на страна 30 е запишано следното: Јаким Иванов, досегашен управител на Земјоделската задруга „Љиљак“, с. Истибање — Кочани, е разрешен од должност, а на негово место за управник е назначен Марко Тодосиев Лазаров, кој ќе ја потпишува задругата. Во отсуство на управникот. задругата ќе ја потпишува книговодителот Стојановски Николов Стојан, од с. Истибање.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 149/58. (184)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28-VII-1958 година под рег. бр. 2 на страна 153 е запишано следното: Петров Величко, досегашен директор на Земјоделското стопанство „Искра“, од Кочани, е разрешен од должност, а на негово место за директор е назначен Донев Георгиев Ангел, кој стопанството ќе го потпишува.

Промената е извршена со решението на Народниот одбор на општината Кочани бр. 01-2616 од 19-II-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 145/58. (185)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 16-VII-1958 год. под рег. бр. 2 на страна 36 е запишано следното: Костадинов Симо, досегашен потписник на Земјоделската задруга „Прогрес“, с. Чешиново — Кочани, е разрешен од должност, а за потписници се назначени Горѓиев А. Живко и Фердо Р. Коцев.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 144/58. (186)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 11-VII-1958 година под рег. бр. 3 на страна 54 е запишано следното: Јанев Ананиев Кири, досегашен потписник на Земјоделската задруга „Пролетер“, с. Мородвис — Кочани, е разрешен од должност, а за потписници на задругата се назначени Ангелов Стојанов Владимир и Санте Стојанов Ананиев, од село Мородвис.

Промената е извршена со решението на управниот и контролниот одбор на задругата бр. 90 од 3-V-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 136/58. (187)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 23-VII-1958 година под рег. бр. 2 на страна 51 е запишано следното: Јордан Василев Пасков, досегашен потписник на Општата земјоделска задруга „Беласица“, с. Дражево — Струмица, е разрешен од должност, а



за потписник е назначен Димитар Стојков Георгиев, од с. Дражево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 153/58. (183)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-VIII-1958 година под рег. бр. 5 на страна 21 е запишано следното: Мише Санев Кралев, досегашен в.д. директор на Претпријатието за обработка на тутун — Штип, е разрешен од должност. На негово место за в.д. директор е назначен Методи Колев Љуботенски, кој претпријатието ќе го потпишува.

Промената е одобрена со решението на Народниот одбор на општината Штип бр. 02—3972/1 од 29-III-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 114/58. (191)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-X-1958 година под рег. бр. 6 на страна 24 е запишано следното: Иван Лазаров Јорданов, досегашен директор на Комбинатот за прехранбена индустрија „Брегалничка долина“ — Кочани, е разрешен од должност. На негово место за директор е назначен Стојан Ј. Ампов, кој комбинатот ќе го потпишува.

Промената е извршена со решението на Народниот одбор на општината Кочани бр. 01—6540/1 од 21-VIII-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 184/58. (199)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 9-IX-1958 година под рег. бр. 2 на страна 26 е запишано следното: Досегашните потписници на Земјоделската задруга „Средорек“ — Кочани, и тоа: Ване Митев Крстев и Атанас Костадинов се разрешени од должност, а за потписници се назначени Милан Митев и Митко Петров, од Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 186/58. (200)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 6-VI-1958 година под рег. бр. 5 на страна 16 е запишано следното: Ѓорѓиевски Михајлов Александар, досегашен управител на Земјоделската задруга „Богатин Спасов“, с. Теранци — Кочани, е разрешен од должност, а на негово место за управник е назначен Цветановски Тодор Јордан. Тој заедно со Атанасовски Петрушев Стојан, книговодител, и Ѓорѓиевски Михајлов Александар, агроном, ќе ја потпишува и претставува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 122/58. (202)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 3-XII-1958 година под рег. бр. 2 на страна 13 е запишано следното: Досегашните потписници на Општата земјо-

делска задруга „Бошко Петров“, Злетово — Кочани, и тоа: Тасе Анастасов и Тимче Димитров се сменети од должност. За потписник на задругата е овластен Михајловски Радослав, управник на задругата.

Назначувањето на управникот е одобрено со решението на Народниот одбор на општината Пробиштип бр. 3139 од 11-VIII-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 221/58. (203)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-XI-1958 година под рег. бр. 6 на страна 6 е запишано следното: Терзиевски Петров Јован, досегашен директор на Земјоделското стопанство „Лоза“, с. Облешево — Кочани, е разрешен од должност. На негово место за в.д. директор е назначен Наков Блаже, кој стопанството ќе го потпишува.

Промената на директорот е одобрена со решението на Народниот одбор на општината Облешево бр. 02—3126 од 28-X-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 219/58. (205)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-VI-1958 година под рег. бр. 7 на страна 199 и 262 е запишано следното: Земјоделското стопанство „Моноспитовско благо“, с. Моноспитово, Оранжериската за ран зеленчук, с. Банско и Живинарската фарма „Гулап“, с. Радово, се припоени кон Земјоделското стопанство „Хамзали“ с. Хамзали — Штипско.

Припојувањето е одобрено со решението на Народниот одбор на општината Босилово бр. 01-1295 од 8-IV-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 120/58. (209)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 21-XI-1958 година под рег. бр. 2 на страна 47 е запишано следното: Сменети се од должност досегашниот претседател на Општата земјоделска задруга „Пролетер“, с. Сушево — Струмица, Стаматов Ванчо и досегашниот член Стојков Јаким, а за потписници на задругата се овластени лицата: Митев Никола, управник, и Томов Стојче, книговодител.

Промена е одобрена со решението на Народниот одбор на општината Василево бр. 01—2239/1 од 30-X-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 217/58. (210)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 18-X-1958 година под рег. бр. 2 на страна 57 е запишано следното: Димитров Мирко, досегашен управник на Општата земјоделска задруга „Лаковица“, с. Конче — Струмица, и досегашниот книговодител Витанов Велко, се разрешени од должност. На нивни места се именуваат лицата: Панчев Атанасов Костадин,

управник, и Илиев Јованов Методи, книговодител, кои задругата ќе ја потпишуваат.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 201/58. (211)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-X-1958 година под рег. бр. 3 на страна 66 е запишано следното: Се брише од регистарот на стопанските организации Трговскиот самостоен дуќан „Светлост“ — Струмица, бидејќи се припојува кон Трговското претпријатие „Гранат“, од Струмица.

Бришењето е одобрено со решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 6336/1 од 10-VII-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 192/58. (212)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-XI-1958 година под рег. бр. 8 на страна 223 е запишано следното: Трговското претпријатие на големо и мало „Агротехника“ — Струмица, Погонот — Пункт за заштита на растенијата и Продавница — аптека се припојуваат кон Општиот деловен сојуз — Струмица, а Продавницата за селскостопански машини и алати се припојува кон Деловниот сојуз за механизација „Агротехника“ — Струмица.

Припојувањето е одобрено со решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 02-210/1 од 25-VI-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 195/58. (213)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10-XI-1958 година под рег. бр. 4 на страна 25 е запишано следното: Се брише од регистарот на стопанските организации Угостителскиот дуќан „Шар“ — Струмица, бидејќи се припојува кон Угостителското претпријатие „Угостител“ — Струмица.

Бришењето е одобрено со решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 05-8836/1 од 4-X-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 204/58. (214)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10-XI-1958 година под рег. бр. 3 на страна 8 е запишано следното: Се брише од регистарот на стопанските организации Угостителскиот самостоен дуќан „Македонија“ — Струмица, бидејќи се припојува кон Угостителското претпријатие „Угостител“ — Струмица.

Бришењето е одобрено со решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 05-8834/1 од 4-X-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 203/58. (215)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-XI-1958 година под рег. бр. 3 на страна 7 е запи-

шано следното: Се брише од регистарот на стопанските организации Угостителскиот самостоен дуќан „Хамзали“ — Струмица, бидејќи се припојува кон Угостителското претпријатие „Угостител“ — Струмица.

Бришењето е одобрено со решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 05-8835/1 од 4-X-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 205/58. (216)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-X-1958 година под рег. бр. 4 на страна 157 е запишано следното: Мишев Страхилов Мишо, досегашен управник на Општиот деловен сојуз „Овче Поле“ — Св. Николе, е разрешен од должност, а на негово место за управник е назначен Спасев Саванев Новко, кој ќе го потпишува сојузот.

Промената на управникот е запишана во регистарот врз основа на решението на Народниот одбор на општината Св. Николе бр. 01-4703 од 4-IX-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 208/58. (217)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-VII-1958 година под рег. бр. 3 на страна 18 е запишано следното: Панче Михајлов, досегашен директор на Фабриката за полјопривредни машини „Метална“ — Штип, е разрешен од должност, а на негово место е назначен за директор Ивановски Драган, кој ќе ја претставува и заедно со Коларов Г. Мијалче и Михајлов Панче ќе ја потпишува фабриката.

Промената е извршена со решението на Народниот одбор на општината Штип бр. 02-362/11 од 4-II-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 150/58. (223)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задружните организации на 29-X-1958 година под рег. бр. 2 на страна 35 е запишано следното: Атанасов Серафим, досегашен управник на Земјоделската задруга „Единство“ — Штип, е разрешен од должност, а на негово место е назначен за управник Кралев Санев Мише, кој ќе ја потпишува задругата.

Промената на управникот е одобрена со решението на Народниот одбор на општината Штип бр. 11627/1 од 10-IX-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 210/58. (224)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задружните организации на 21-XI-1958 година под рег. бр. 2 на страна 40 е запишано следното: Ѓорѓиевски Ѓорѓи, досегашен претседател на Општата земјоделска задруга „Гоце Делчев“, од с. Цумаџлија — Штипско, е разрешен од должност, а на негово место за претседател се назначува Серафимов Перо.

Истовремено се назначува за нов потписник Младенов Венинов Тодор, заменик управник.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 220/58. (225)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 4-ХП-1958 година под рег. бр. 5 на страна 130 е запишано следното: Шопов Боро, досегашен в. д. директор на Претпријатието за камени коцки и печени тули „Пролетер“ — Штип, е разрешен од должност, а на негово место за в. д. директор е назначен Иванов Трајанов Јордан, кој претпријатието ќе го потпишува.

Промената е одобрена со решението на Народниот одбор на општината Штип бр. 02-13201/1 од 25-Х-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 223/58. (227)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-Х-1958 година под рег. бр. 5 на страна 131 е запишано следното: Симоновски Трајанов Пенчо, досегашен шеф на сметководството на Околинското земјоделско стопанство „Овче Поле“, с. Џумајлија — Штипско, е разрешен од должност, а на негово место е назначен за шеф на сметководството Вучев Тасев Славе, кој е овластен стопанството да го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 207/58. (228)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 31-Х-1958 година под рег. бр. 6 на страна 16 е запишано следното: Согласно со одобрението на Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Облешев бр. 2656/1958 година се менува називот на Општината земјоделска задруга „Богатин Спасов“, с. Теранци — Кочани, така што во иднина ќе гласи: Општина земјоделска задруга „Орач“, с. Теранци — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 211/58. (230)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 86 на страна 247 е запишано следното: Атанасовиќ Атанасов Спасоје, досегашен директор на Дирекцијата на Југословенските железници — Скопје, согласно со решението бр. 02—457/1 од 17-V-1958 година, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

Согласно со решението на Сојузната народна скупштина — Сојузно извршно веќе — Белград бр. 02—457/1 од 17-V-1958 година за директор на Дирекцијата е назначен Унковски Ванчо, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите потписници Ивановски Михајло, началник на Општото одделение, и Бунгуров Анастас, референт за сметководство.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 121/59. (236)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 13 на страна 49 е запишано следното: Согласно со потврдениите правила од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Ракотинци, дејноста на Земјоделската задруга „Лоза“, с. Сопиште, Скопска околија, во иднина е:

1) земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;

3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и вршење други разни услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. развивање и унапредување, на сточарството, овчарството, свињарството и пчеларството;

10. меливо за људска и сточна храна;

11. развивање и унапредување на живинарството;

12. развивање на домашната ракотворба; и

13. коларо-ковачки и налбатски услуги.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 17/59. (235)

Алириза Јусуфи, досегашен директор на Фабриката за производство на кондури во изградба — Куманово, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

Со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 19728/1 од 19-ХП-1958 година за в. д. директор на Фабриката е назначен Богдан Паниќ, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 984/58. (247)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 40 на страна 155 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кратово бр. 04—5375/1 од 25-ХП-1958 година се потврдени правилата на Земјоделската задруга „Гоце Делчев“, село Туралево, Штипска околија, така што дејноста на задругата во иднина е:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;

3. вршење услуги на земјоделските производи-тели со земјоделски машини и орудија, како и вршење други разни услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко губре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. продажба на индустриски стоки, како и алкохолни и безалкохолни пијалоци; и

10. унапредување на сточарството, пчеларството, овоштарството и виноградарството.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1021/58. (238)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 46 на страна 121 е запишано следното: Се определува статус на претпријатието на досегашниот занаетчиски дуќан „Лила“ — Куманово, а согласно со решението на Народниот одбор на Општината Куманово бр. 781/1 од 13-I-1958 година. Стопанската дејност на Занаетчиското претпријатието „Лила“ — Куманово ќе биде: производство на сите видови шеќерни производи и бели печива.

Досегашните потписници на претпријатието и тоа: раководителот Бојковски Станимир и Кирило Николски се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За в.д. директор на претпријатието е назначен Ранчиќ Војо, од Куманово, согласно со решението на Народниот одбор на Општината Куманово бр. 17904/1 од 14-XI-1958 година, и техничкиот раководител Трајко Тасевски, кои претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 29/59. (249)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 7 на страна 25 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на Општината Клечовце бр. 8283 од 31-XII-1958 год. се потврдени правилата на Земјоделската задруга „Киро Лазаревски“, село Ругинце, Кумановска околина, така што во иднина дејноста на задругата е: откуп на жива стока, волна, памук и сите земјоделски производи.

Исто така на полугодишното собрание на задругата, одржано на 2-IX-1958 година, стариот управен одбор е разрешен од должност. За нов управен одбор се избрани следните лица: Станковски П. Страхил, Трајковски Н. Ангел, Спасовски М. Трајан, Сарафимовски Марко, Арсовски Стојко, Стојановски Спасо, Мишевски Добре, сите од село Ругинце, Кумановска околина.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 18/59. (250)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 165 на страна 463 е запишано следното: Покрај досегашниот в.д. директор на Занаетчиското плетарско-корпарско претпријатието „Развиток“ — Куманово Тихомир Таневски, кој е потписник на претпријатието, претпријатието ќе го потпишуваат и Петар Тодоровски, технички раководител, и Станчевски Јордан, работник во претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1001/58. (251)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 55 на страна 215 е запишано следното: Согласно со решението на Отсекот за стопанство и комунални работи на Народниот одбор на Општината Старо Нагоричане бр. 04—4223/1 од 16-XII-1958 година се потврдени правилата на Земјоделската задруга „Победа“, с. Пелинце — Кумановска околина, така што во иднина дејноста на задругата е: селскостопанско производство, организирање и унапредување на селскостопанското производство, како и други дејности во врска со селскостопанското производство, трговска дејност со индустриски стоки и алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 973/58. (253)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 3 на страна 9 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на Општината Липково бр. 05—4462/1 од 26-IX-1958 година се потврдени правилата на Земјоделската задруга „Благој Шунта“, с. Матејче — Кумановско, така што во иднина дејноста на задругата е:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;

3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и вршење на други разни услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко губре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. производство и продажба на тутун; и

10. садење на плантажни лозја.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 986/58. (254)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 113 на страна 323 е запишано следното: Стоил Спасов Миленковски, досегашен шеф на сметководството на Крзнарско-Курчиското занаетчиско претпријатие „Илијден“ — Куманово, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За шеф на сметководството е назначен Никола Пачковски, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 77/59. (258)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 19 на страна 73 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кратово бр. 04—5376/1 од 25-XII-1958 година се потврдени правилата на Земјоделската задруга „Согласие“, село Шлегово — Кумановско, така што дејноста на задругата во иднина е:

1. земјоделско производство на општонародна земја или на земја земена под закуп;
2. земјоделско производство во кооперација;
3. преработка и доработка на земјоделски производи;
4. откуп на земјоделски производи и жива стока;
5. товење на жива стока;
6. домашна ракотворба;
7. пчеларство; и
8. продажба на индустриски стоки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1024/58. (259)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 37 на страна 143 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Орашец — Кумановска околина бр. 4025 од 27-XII-1958 година се потврдени правилата на Земјоделската задруга „Тодор“, село Шупли Камен — Кумановска околина, така што дејноста на задругата во иднина е:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;
2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;
3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и вршење други разни услуги што се во врска со земјоделското производство;
4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;
5. снабдување земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);
6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање; и
8. стручно издигање на кадри нужни за стопанска активност на задругата.

Досегашниот потписник на задругата Тодор Станковски, управник, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на задругата е назначен управникот Александар Лазаревски, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот потписник Владо Крстевски, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1044/58. (262)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 57 на страна 223 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Старо Нагоричане бр. 04-4354/I од 16-XII-1958 година дејноста на Земјоделската задруга „Единство“, с. Челопек — Кумановска околина, во иднина е: селскостопанско производство, организирање и унапредување на селскостопанското производство, како и други дејности во врска со селскостопанското производство.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1027/58. (265)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 39 на страна 151 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кљечовце бр. 03-8214 од 27-XII-1958 година се потврдени правилата на Земјоделската задруга „Крива Река“, с. Кљечовце — Кумановско, така што дејноста на задругата во иднина е:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;
2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;
3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и вршење други разни услуги што се во врска со земјоделското производство;
4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;
5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);
6. преработка и доработка на земјоделски производи;
7. организирање на штедење и кредитирање; и
8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

Досегашниот управен одбор на задругата е разрешен од должност. На собранието од 25-XI-1958 г. за нов управен одбор се избрани следните лица: Стојчевски Андонов Драгутиќ, Ангеловски Росе, Цветковски Кири, Јовановски Величко, Спасовски Владо, Додевски Диско, Младеновски Борко, Пет-

ровски Борис, Петковски Ѓоко, Ангеловски Живко и Петковски Тихомир.

Исто така и досегашниот потписник на задругата Стојчевски Андонов Драгутин е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на задругата е назначен Ангелковски Живко, управник на задругата, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот потписник Петковски Стојанов Ѓорѓи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1046/58. (263)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 53 на страна 203 е запишано следното: Согласно со решението бр. 03-5432/1 од 25-ХП-1958 година се потврдени правилата на Земјоделската задруга „Ударник“, село Крилатица — Кумановско, така што дејноста на задругата во иднина е:

1. обработка на лозје;
2. обработка на врба;
3. откуп и продажба на земјоделски производи и жива стока;
4. унапредување на земјоделството (семе вештачко ѓубре и др.);
5. набавка и продажба на индустриски стоки;
6. производство на тутун и градинарски култури.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1020/58. (266)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 31 на страна 119 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Старо Нагоричане — Кумановско бр. 04-4438/1 од 16-ХП-1958 година дејноста на Земјоделската задруга „Слобода“, село Старо Нагоричане — Кумановско, во иднина е:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;
2. организирање земјоделско производство на земјата и индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;
3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и вршење други разни услуги што се во врска со земјоделското производство;
4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;
5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);
6. преработка и доработка на земјоделски производи;
7. организирање на штедење и кредитирање;
8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;
9. откуп на земјоделски производи; и
10. производство и обработка на тутун.

Досегашниот управен одбор на задругата е разрешен од должност. За нов управен одбор се избрани следните лица: Димитриевиќ Спиро Душан, претседател на УО, Арсиќ М. Стојан, Максимовиќ С. Стамен, Денковски З. Манаско, Трајковиќ Н. Владо, Вељковиќ Петар, Арсиќ Драгољуб, Јанчиќ Блажо, членови.

За потписници остануваат лицата што се регистрирани порано.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1049/58. (267)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 14 на страна 53 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Ранковци — Кумановско бр. 04-5176 од 26-ХП-1958 година се потврдени правилата на Земјоделската задруга „Славиште“, с. Ранковци — Кумановско, така што дејноста на задругата во иднина е:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;
2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните производители, преку создавање на разни видови кооперации;
3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и вршење други разни услуги што се во врска со земјоделското производство;
4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;
5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);
6. преработка и доработка на земјоделски производи;
7. организирање на штедење и кредитирање;
8. стручно издигане на кадри нужни за стопанската активност на задругата;
9. трговија на мало и големо со сите видови земјоделски производи.
10. трговија на мало со сите видови индустриски стоки (текстил, прехранбени и др.);
11. угостителство (со крчма, кујна и соби за спиење);
12. отворање на сите видови занаетчиски дејности;

Досегашниот управен одбор на задругата е разрешен од должност. За нов управен одбор на задругата се избрани следните лица: Грозде Илиевски, претседател, Мијалче Славевски, Ефрем Димитровски, Борис Јаќимовски, Тимче Јовановски, Минко Стефановски, Киро Митковски, Воислав Бошковски и Мирон Спасовски, членови.

Досегашниот потписник на задругата Ѓорѓи Пешевски е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на задругата е назначен Младеновски С. Стојчо, управник на задругата, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите потписници Гроз-

де К. Илиевски, претседател на УО, и Бошковски Воислав, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1066/58. (268)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 45 на страна 145 е запишано следното: Согласно со потврдениите правила од Народниот одбор на општината Гевгелија, дејноста на Земјоделската задруга „Борба“, с. Петрово — Титоввелешка околија, во иднина е: земјоделство, сточарство, свињарство, пчеларство, дрварење со дрва и преработка на дрвен материјал, трговија на мало и откуп на земјоделски производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 964/58. (271)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 47 на страна 153 е запишано следното: Согласно со потврдениите правила од Советот за земјоделство и шумарство на Народниот одбор на општината Гевгелија на 19-XII-1958 година, дејноста на Земјоделската задруга „Кожув“, с. Серменин — Гевгелија, во иднина е:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;

3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и вршење други разни услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко гудре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. откуп и продажба на сите видови земјоделски производи;

10. дрварење и градежен материјал;

11. продажба на мешани стоки; и

12. електрична централа

Исто така и стариот управен одбор на задругата, на одржаното собрание од 27-IX-1958 година, е разрешен од должност. За нов управен одбор се избрани следните лица: Петар Д. Панов, Илија Г. Трајков, Никола Минчев, Ѓорѓе Албаков, Костадин Итов, Атанас Чочков и управникот Јован Р. Лазарев.

Досегашниот потписник на задругата Георѓе Батанџиев, магационер, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нови потписници на задругата се назначени следните лица: Јован Р. Лазаров, Петар Д. Попов

и Димитар Ташев, кои ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со стариот потписник книговодителот Санде Димитров.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 13/59. (272)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 25 на страна 63 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Богданци бр. 3595/1 од 16-XII-1958 година се потврдени прагилата на Земјоделската задруга „Леонид Јанков“, с. Ѓавато — Гевгелија, така што дејноста на задругата во иднина е: а) земјоделство, б) сточарство, в) откуп на земјоделски производи, и г) трговија со индустриски и прехранбени стоки на задругата.

Исто така досегашниот управен одбор на задругата е разрешен од должност. За членови на новиот управен одбор се избрани следните лица: Попов А. Ѓеме, претседател на УО, Мурџев Т. Ристо, Бошков Р. Ѓорѓе, Бејков П. Митко, Узунов И. Петар, Бајмалиев Л. Ристо и Бејков С. Ѓорѓе, управник на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1023/58. (273)

Никола Митров Роман, досегашен директор на Услужното земјоделско и транспортно претпријатие „Вардар“ — Гевгелија, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието, согласно со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 04-5224/1 од 27-XI-1958 година, е назначен Илија Л. Карајанов, а за книговодител на претпријатието е назначен Костадин Ников. Обајцата ќе го потпишуваат претпријатието во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 929/58. (274)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 29 на страна 113 е запишано следното: Согласно со потврдениите правила од Народниот одбор на општината Гостивар — Секретаријат за стопанство, дејноста на Земјоделската задруга „Слободан Пеповски“, с. Вруток — Гостивар, во иднина е:

1. трговија на мало и тутунски производи,

2. угостителство,

3. преработка на индустриски производи — пекарски,

4. преработка на земјоделски производи,

5. откуп на див. производи,

6. услуги на задругите со машински парк,

7. откуп на земјоделски производи,

8. пчеларство и живинарство, и

9. сточарство.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1075/58. (275)

**ОБЈАВУВАЊЕ БИЛАНСИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“**

Согласно член 5 и 52 од Уредбата за книговодство на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 27/55) и точка 62 од Упатството за извршување на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 3/59), ги известуваме стопанските организации што се должни да го објават годишниот биланс за 1958 година (според образецот 13) во „Службен весник на НРМ“, се молат да се придржуваат во следното:

- 1) износите во образецот 13 да се искажуваат во илјади динари;
- 2) билансот да се потпише од лицата како што е предвидено по образецот 13, и името и презимето на потпишаните да биде читливо испишано;
- 3) покрај образецот 13 да се доставува и краток извод од извештајот за работата на стопанската организација во 1958 година (како што е предвидено во Уредбата);
- 4) во писмото да се напише на која стопанска гранка ѝ припаѓа претпријатието, како и улицата и бројот каде што се наоѓа седиштето.

На стопанските организации што не ќе се придржуваат кон ова, билансите ќе им бидат враќани.

Билансот и изводот од извештајот се доставуваат за објавување во „Службен весник на НРМ“ во рок од 15 дена по добиената согласност на завршната сметка за 1958 г.

**СОДРЖИНА**

|   | Стр. |
|---|------|
| 108. Одлука за исплата на аконтација на бившите сопственици на национализираниот сточен посед — — — — — | 393  |
| 109. Правилник за гола сеча во нискостеблени шуми — — — — —   | 393  |